

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Катерина Борозан од Кичево УП2 09-54/22 од 25 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-46 од 9 март 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-46 од 9 март 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Катерина Борозан од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-54/22 од 25 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-46 од 9 март 2022 година на КЕЦ Кичево, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

За истиот објект во 2020 година е веќе водена постапка по поднесен Приговор при што од страна на Регулаторната комисија за енергетика е донесено Решение за одбивање на Приговорот.

Жалителот потенцира дека сака да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската напојна точка од дистрибутивната мрежа, на свој трошок.

Според Електродистрибуција, бидејќи нема УПС за тоа подрачје, потребно е да се гради НН мрежа низ приватни имоти, а за истото не е доставена согласност од сопствениците на парцелите. Најблиската точка од НН мрежата е на над 500 метри од парцелата, а последните столбови се дел од приватна НН мрежа, односно се работи за внатрешен приклучок.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-54/22 од 25 март 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - БСП-1 образец од 24 февруари 2022 година
 - Потврда за исправност на електрична инсталација
 - Имотен лист бр. 243 за КП бр. 11, КО Козица
 - Одлука УП2 09-35/20 од 8 јули 2020 година на Регулаторната комисија за енергетика
 - GIS скица
 - РОБСП 11-46 од 9 март 2022 година
2. Дополнителни докази од 12 април 2022 година со прилог:

- Извештај за падот на напонот во мрежата
- Решение за легализација со правосилност од јануари 2019 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, парцелата на која е изграден објектот на барателот е на големо растојание од постоечката нисконапонската мрежа, а воедно истата парцела се наоѓа во подрачје каде општината нема изработено урбанистичко – планска документација.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–54/22
19 мај 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски